

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



Founder's Essay

Како да најдете партнери

Во бизнисот, речено е дека по прво од размислувањето како да се продаде производ, ако вие сте способни да станете постојано фокусирани на чувствата на купувачите, вие сигурно ќе успеете. Ова е исто така тајната за односите помеѓу луѓето. На почетокот, секој е спротивен. Ние го наметнуваме нашето сопствено мислење на другите претпоставувајќи дека тоа е исправно. Ние сме незадоволни кога нештата не се случуваат така како што сме имале намера-ова е дефиниција на себичност. И без оглед колку многу да се обидуваме да ги присилуваме нив, луѓето околу вас нема да тргнат по вашиот пат.

Ова е причината зошто јас секогаш го прифаќам мислењето на другата личност отворено. Тогаш јас мислам како јас можам да го приспособам или хармонизирам моето размислување со нивното. Секој кој го прави ова

може да биде спокоен сигурен дека тие ќе бидат способни да ги понудат сите нивни способности во игра.

Без оглед колку напорно да се обидувате да го наметнете вашето сопствено мислење, постојат граници за тоа колку една личност може да направи. Прашањето е како вие ќе можете да соберете талентирани луѓе кои ќе соработуваат со вас со срца и умови како еден. Ова е тоа што е важно. Кога вие ќе усвоите став на почитување дека секој превзема бодисатва практикување преку нивната работа, вашата потреба да се наметнете целосно згаснува. Ако се приспособите кон другите, тие сигурно ќе ве пречекаат на пола пат, и вие целосно ќе се разберете еден со друг.

Од *Каисо-зуикан* 9 (Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 124-125

Живеејќи го Лотосот Број 155 (Август 2018)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Ерико Канао
Цопис Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

УМОТ на почит
и уМОТ на срам

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи



Совет од Будата

Овој месец, ајде да ги разгледаме исправното делување, една од практиките на Осмострукиот Пат. Исправното делување е дефинирано во речникот на Будистички термини како исправни дела или соодветно делување. Тоа исто така ја индицира исправната форма на телесните дела, кои се состојат од една од трите делувања на телото, говорот, и умот. Фактички, “исправното размислување” (ум) и “исправниот говор” (говор), кои се дискутирани во Јунското и Јулското издание на ова списание, се двете други компоненти на “трите делувања.” Тие индицираат исправна форма на делувањето на умот и коректната форма на говорење.

Каков вид на нешта, тогаш, се исправните делувања на телото? Согласно на Будистичкото упатство, тие се три: да не се убива, да не се краде, и да не се учествува во сексуален престап.

Да ја цитираме Дамапада, “Секој трепери пред насилство и секој се плаши од смртта. Споредете се себеси со другите и вие нема да ги убиете нив или да ги причините нив на убиство.” Навистина, ако вие размислувате дека сте убиени, или дека нешто вие е украдено, или да бидете во ситуација да страдате од погрешно сексуално однесување на другите, вие нема никогаш да направите такви нешта на некој друг.

Шаќјамуни го осознал начинот на ослободување од страдањата кои ние ги доживуваме во овој свет. Тој темелно ги осознал причините за страдање и ги препознал трите правила кои се однесуваат на телото-да не се убива, да не се краде, и да не се учествува во погрешно сексуално однесување-како начини да се избегне создавањето страдања. Заради тоа, јас мислам дека е природно да ги прифатиме тие правила не како опомена туку како совет кој ни помага нас да го живееме секој ден светло и радосно, како Шаќјамуни што ни дава топол совет, велејќи, “Ако вие никогаш не го заборавите ова, вие ќе бидете способни да живеете лесно и мирољубиво дома и во општеството.”

Исправното дело е начин на живот

Исправните дела на телото се “да не се убиваат живите битија,” “да не се крадат предмети,” и “да не се учествува во несоодветни сексуални односи.” Сигурно, нема грешка дека ова е исправно, затоа што убивањето и крадењето се нешта кои дури и законот ги забранува. Дури и кога е така, ако нас ни е речено дека листа на забрани кои велат “вие не треба...” го прават исправното делување, ние можеме да чувствуваме дека исправното делување е, психолошки, многу голема пречка. Ако тоа беше случај, пред да почнеме да чувствуваме дека ние мораме да ги почитуваме правилата, ние треба да станеме луѓе, кои секогаш, природно, “неможеме да престанеме да делуваме на начин кој избегнува да причини страдање (исправно дело).”

Со цел да правиме така, клучните фрази се “умот на почит” и “умот на срам.”

Како Будисти, ние го почитуваме Будата и сме ревносни во стремежот да го исполниме нашиот завет да станеме како Будата. Сепак, правејќи така, ние често ги приметуваме нашите сопствени недостатоци.

Ова е, според Масахиро Јасуока (1898-1983), познат Јапански авторитет на Источната мисла, “вашиот ум на почит, со други зборови, умот кој се обидува да напредува на дури малку повисока духовна состојба и да се приближи кон големината. Така, тоа е умот, во истото време, кој прави да размислувате за себеси и да се чувствувате засрамени од вашите недостатоци.” Тоа што нè спасува нас, сепак, доаѓа следно. Јасуока оди понатаму и ги пишува следните зборови.

“Само-осврнување” е да се продолжи да се биде загрижен за себеси, да се дисциплинирате себеси, и да се опомените себеси’-со други зборови, ако вие го издигнете умот на почит и умот на срам, вие сте загрижени за вашите сопствени недостатоци и станувате внимателни да вашите дела се во согласност со желбите на боговите и будите. Ние можеме исто да го интерпретираме ова да значи дека ако земеме засолниште во Будата и неговите учења, тогаш ние можеме да станеме човечки битија за кои исправното делување е начин на живот.

Понатаму, исто така е речено дека умот на почит и умот на срам се поврзани со човековиот инстинкт да бара прогрес и подобрување. Ако ова е случај, тогаш за тие од нас кои се пред заборавање на себеси и залутуваат од патот, овие два ума се тоа што нè враќа назад кон автентичен човечки начин на живот.

Ние можеме дури и да кажеме дека “исправните дела” се дела кои се поддржани од двата ума на почит и срам, и дека тие два ума и тие делувања се-од секојдневните односи на човечките битија до односите на нациите-важни во градење на мир во сите нив. Јас мислам дека тие манифестираат голема моќ баш сега во секоја ситуација во која ние сме склони да го изгубиме од вид Будиниот пат.

Од *Косеи*, Август 2018.





Тројната Лотос Сутра:
Резиме и главни точки
за секое поглавје

Бодисатвата Голема Украшеност сега ги води насобраните бодисатви во прашување на Будата што тие треба да практикуваат како бодисатви за да го достигнат Врвното Совршено Разбудување без отстапување. Шакјамуни одговара на неговото прашање како што следи.

Спокојно и празно по природа и квалитети

“Доктрината на Неизмерни Значења е патот кој ги води сите кон достигнување на Врвно Совршено Разбудување. Со цел да ја разберете доктрината, да почнеме со тоа, ние треба да ја примиме следната вистина.

“Сите нешта во овој свет се еднакви и секогаш во состојба на голема хармонија. Помеѓу појавите кои ние ги набљудуваме со нашите очи, ние можеме да видиме дека сите нешта се големи и мали; се појавуваат и исчезнуваат; се фиксирани и движечки; различни и променливи на секој начин. Но мора да се примети дека, фундаментално, тие се сите базирани само на една вистина (Една Дарма), исто како празнина, која е насекаде истата.”

Ова е учењето на “Сите нешта се мирни и празни по природа и својства.” “Природа” ги индицира својствата и карактеристиките на нештата, и “својства” се однесува на приметливи аспекти на тие својства или карактеристики.

“Празнина” значи дека сите нешта постојат во Дармата на меѓузависно потекло, и нема ни едно нешто кое е апсолутно или корен на сите нешта. Заради тоа, тоа исто значи дека сите нешта се, по природа, еднакви. “Спокој” индицира состојба на бивање во голема хармонија. Со други зборови, тоа е идеалната и не-статична состојба во која сите нешта се постојано развивани во голема хармонија.

Имајќи ја изложено оваа вистина дека “Сите нешта се спокойни и празни по природа и својства,” Будата продолжува да кажува дека малкумина ја приметнуваат оваа вистина, и дека луѓето ги гледаат само појавните форми пред нивните очи. Тие прават

лажни и произволни проценки, претпоставувајќи дека “ова е добивка,” и “ова е загуба.” Издигнувајќи такви нездравни идеи и креирајќи ги сите видови на лоша карма, тие се на тој начин неспособни да се ослободат себеси од подрачјето на грешка, во која тие искусуваат многу страдање и болка.

Бодисатвите треба да го приметат сето ова јасно, да издигнат искрена симпатија и голема сочувство, и да се посветат кон олеснување на страдањата на сите живи битија. За оваа цел, суштинско е практикувањето за да се приметат во целата нивна длабочина вистинската и реална природа на сите нешта. Така причината на човечките страдања е покажана, и менталниот став на бодисатвата кој би ги ослободил човечките битија од страдања е разјаснет.

Будата тогаш ги подучува бодисатвите да набљудуваат внимателно за различната состојба на сите нешта и нивната природа на постојана промена. Будата го изложува тоа детално како што следи.



Неизбројните значења се издигнуваат од едната Дарма

Суштински е да ги разбереме вродените способности, природи, и желби на живите битија, и како што природите и желбите на живите битија се неизбројни, така се начините на нивно подучување во Дармата неизбројни.

Но иако учењата на ваков начин се бескрајно различни, неизбројните значења се издигнуваат од Едната Дарма, и оваа Една Дарма е, имено, состојбата на немање својства. Таквото отсуство на својства е целосно неразлично и не прави разлика.

Затоа што тоа не прави разлика, сите нешта се еднакви, и оваа состојба е наречена “врвна реалност.”

Тука, значењата на терминот “врвна реалност” во Будизмот е разјаснета. Вообичаено ние го разбираме овој термин да значи едноставно вистинските својства на нештата, но е важно во оваа точка да ја запамтиме оваа подлабока смисла на терминот, кога ние го сретнуваме тоа во такви изрази како “врвната реалност на сите нешта.” Заради тоа, тука, сеуште е невозможно за обичните луѓе всушност да разберат



што “врвната реалност” навистина значи.

Бодисатвата Голема Украсеност продолжува да го прашува Будата како што следи. “Светски-Почитуван, ти ги имаш сега изложено учењата на Неизбројни Значења повторно. (Иако ние разбираме дека ова учење е во основа истото кое ти го имаш подучувано претходно), на кој начин тоа е различно од тоа што ти го имаш изложено во минатото? Која е причината дека ти сега објавуваш дека бодисатвата кој ги практикува учењата на Неизбројни Значења со сигурност брзо ќе го достигне највисокото разбудување?”



Будата ја нема сеуште, во овие повеќе од четириесет години, целосно откриено вистината

Во одговор, Будата набљудувал дека откако тој достигнал просветлување под Боди дрвото и бил фокусиран на светот, заклучокот бил неизбежен дека, во нивната сегашна состојба, живите битија не биле припремени да имаат просветлување кое им било објаснето на нив. Заради оваа причина, тој гледал да ги води живите битија кон нивното сопствено ослободување проповедајќи им на нив на начин соодветен кон нивните околности, способности, природи и желби.

Продолжувајќи во овој стил да подучува во оквир на границите на нивното разбирање, Будата сеуште немал шанса да ја открие најдлабоката вистина на Дармата, и така повеќе од четириесет години имаат поминато без целосно објаснување на врвната вистина.

Сепак сето тоа што било подучувано до сега се базира на вистината. Како водата, која насекаде е вода и сепак се разликува како водата во поток, бара, езерце или океан, учењата на почетокот, средината, и сега не биле целосно истите. Иако зборовите можат да се појават како исти, таму постои растечка длабина на значење.

Вистината која сите буди ја имаат подучувано е само една. Начинот на објаснување на оваа една вистина бил така различен како многуте нешта кои луѓето ги имале видено во нивните умови. Понатаму, телото, или врвната материја на будите, е една. Тоа се променува во безбројни тела, и секое од тие изразува безбројни промени во таквото делување. Тоа е ништо друго освен непојмливото подрачје на будите. Тоа е подрачје кое е одвај познато дури и на бодисатвите блиски до будаство, колку помалку на шраваките-тие кои практикуваат со интелект и пратуекабудите-тие кои практикуваат со искуство. Тоа е подрачје кое треба да се истражува во длабина само при достигнување на будаство, подрачје кое е познато на никој друг освен на будите. Тој што би

достигнал просветлување на буда мора да оди длабоко во тие Неизбројни Значења и да ги усоврши нив.

Навистина, тоа е така. Кога ние сме подучувани дека сите нешта се спокојни и празни по природа и квалитети, и сите тие се издигнуваат од Едната Дарма, повеќето од нас веројатно добиваат само нејасна, општа идеја. Но никој не може да потврди дека тој го разбрал тоа јасно и целосно. Ако вие сакате да го разберете тоа јасно, вие морате да стекнете знаење и мудрост кои се исти со тие на Будата. Тогаш таквиот станува буда. Тоа е причината зошто Будата рекол во поглавје 2, “Тактични значења,” на Лотос Сутрата: “Само буда заедно со буда можат да ја сфатат врвната реалност на сите нешта.”

Но ова не значи дека ние треба да очајваме. Во времето на прповедта која ни доаѓа на нас како суртратата на Неизбројни Значења, дури ни Шарипутра, верникот кој бил прв во мудрост, немал достигнато просветлување. И затоа покасно, кога тој ја подучувал Сутрата на Лотосовиот Цвет на Прекрасната Дарма, Будата со трпение ја објаснувал Дармата со цел да сите живи битија можат да бидат донесени до просветлување. Затоа не е важно ако некој не ја разбира совршено Сутрата на Неизбројни Значења. Доволно е на овој степен да го имаме на ум, дури и само делумно, значењето на “врвната реалност” на сите нешта.

Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни точки за секое поглавје (Ново издание)

Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр16-стр23

Living the LOTUS



 **RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES** 



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната. Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2018

Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A.
Tel: 1-323-262-4430 *Fax:* 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way,
WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 *Fax:* 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 *Fax:* 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 *e-mail:* rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 *Fax:* 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 *Fax:* 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 *Fax:* 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 *Fax:* 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951
e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 *Fax:* 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654 *e-mail:* murakami4838@aol.com
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 *Fax:* 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 *Fax:* 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 *Fax:* 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 *Fax:* 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibc-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi
110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218 *e-mail:* info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 *Fax:* 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai